

Наслов на наставниот предмет	Клиничка пракса 2			
Код	ДКП606			
Студиска програма	интегрирани студии од прв и втор циклус по дентална медицина			
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Стоматолошки факултет-Скопје, Катедра за болести на устата и пародонтот, Катедра за орална хирургија, Катедра за стоматолошка протетика и Катедра за болести на забите и ендодонтот			
Степен (прв, втор, трет циклус)	интегрирани студии од прв и втор циклус			
Академска година / семестар	6-та година, XII семестар	7	Број на ЕКТС кредити	20
Наставник	Наставници од соодветните катедри			
Предуслови за запишување на предметот	Отслушани сите задолжителни предмети од 9 и 10 семестар и положени сите задолжителни предмети од 7 и 8 семестар			
Цели на предметната програма (компетенции): да се согледа меѓусебната поврзаност на различни стоматолошки области во текот на згрижувањето на пациентот во стоматолошка ординација				
Содржина на предметната програма:				
Предавања				час
<p>Катедра за болести на устата и пародонтот (8 часа): Општи принципи и потреба од терапија на пародонталната болест пред реконструкција на забите. Специфики на терапијата на пародонталната болест кај пациенти со ризик за стоматолошки интервенции. Претпротетска припрема на пародонтот. Санација на заболувања на орална лигавица кај пациенти пред дефинитивно реставрирање на забите. Одржување на постигнатите резултати по спроведената комплексна пародонтална терапија во подолг временски период (контролни прегледи, ремотивација за одржување на орална хигиена, откривање на рецидиви на болеста и нивна санација).</p> <p>Катедра за орална хирургија(8 часа): Припрема и план на терапија за оралнохируршки интервенции на пациенти со ризик, техника на атипични екстракции во долната и горната вилица, дијагноза и терапија на компликации во текот и по хируршкиот третман, усовршување на техники за анестезија во горна и долна вилица, локални и општи компликации од локална анестезија, основни хируршки принципи третманот на раните на оралните ткива, третман на акутна одонтогена инфекција од оралнохируршки аспект.</p> <p>Катедра за стоматолошка протетика: (7 часа): Дијагностика, план на протетска терапија и терапија на делумно беззабни пациенти. Дијагностика, план на протетска терапија и терапија на тотално беззабни пациенти.</p> <p>Катедра за болести на забите и ендодонтот (7 часа): Вовед во клиничката процедура - прием на пациенти во амбуланта, земање на детална анамнеза и значењето на субјективниот исказ, клинички преглед на забите и објективен наод, детерминација на потреба за дополнителни испитувања.</p> <p>Дефинирање на точна и прецизна дијагноза преку диференцијално-дијагностички процедури, прелиминарен план на редоследот на клиничките интервенции на тврдите забни ткива и поставување на приоритети. Дијагнози и состојби каде има потреба од консултација и вклучување на мислење од специјалисти од одделите за Орална хирургија, Пародонтологија, Протетика.</p> <p>Практична примена на различни видови современи материјали и методи во реставративната кариологија. Најчести грешки во реставративни процедури и нивна корекција. Современ пристап во ендодонтската терапија, со користење на современи дијагностички и терапевтски методи и проценка на успехот од ендодонтскиот третман. Најчести грешки во ендодонција и можности за нивна корекција. Специфики на ендодонтската терапијата кај пациенти со ризик за стоматолошки интервенции.</p>				
Вкупно				30
практична настава				час
<p>Практичната настава се изведува во 2 блока. Во првиот блок, кој е тријажен студентите заедно со наставниците(ментори) вршат конзилијарни прегледи и се определува планот на терапија. Овој блок трае 3 недели за да може секој студент да добие по три пациенти, на кои заедно со наставникот ќе им биде направен план на терапија и редослед на тераписките мерки кои треба се спроведат кај соодветниот пациент.</p> <p>Во вториот блок студентот ги спроведува предвидените тераписки постапки според планот на терапија (пародонтолошки третман, третман на заболувања на меките орални ткива, оралнохируршки интервенции, ендодонтски третман, реставрација на забите и протетска рехабилитација).</p>				

Студентот ги закажува пациентите во договор со наставникот (неговиот ментор) според потребата од третманот, на една од Клиниките на Универзитетскиот клинички центар „Св.Пантелејмон,“ во Скопје. Еден наставник може да биде ментор на најмногу 10 студенти.					
Вкупно					480
Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (вежби) и други облици предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС					
Вкупен расположив фонд на време		600 часа			
Распределба на расположивото време		Предавања-30 часа, семинари- 0, практична настава 480, домашно учење и други активности 90			
Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава		30 часови	
	15.2.	Вежби –клинички		480 часови	
Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			
	16.2.	Самостојни задачи		30 часови	
	16.3.	Домашно учење		60 часови	
Начин на оценување	17.1.	Тест, од предводениот теоретски дел		50 бода	
	17.2.	Редовност и активност во текот на клиничката пракса		50 бода	
	17.3.	Завршен(усен) испит			
Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	<ul style="list-style-type: none"> - описна оценка-положил/неположил - испитот се смета за положен ако студентот освои минимум 30 бода од тестот, како и 30 бода од редовност и активност во текот на клиничката пракса 				
Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p>Клиничката пракса ќе се извршува под контрола на одговорен наставник и ментор (асистент, научен соработник, професор). Извештајот за извршената пракса го пополнува менторот, а освоените кредити и описна оценка-положил, во индекс ги внесува одговорниот наставник. Наставникот кој е одговорен за клиничката пракса води евиденција (дневник за клиничката пракса) за редовноста и активностите на студентите во текот на изведувањето на клиничката пракса. . Студентот води книшка за пациентите, во која ги внесува интервенциите. За да биде положен предметот, студентот треба да ја презентира документацијата од пациентите кои ги третирал во текот на семестарот (историја и фотографии пред и по третман).</p> <p>За да добие потпис и да го полага тестот, студентот треба активно да учествува во третманот на пациентите и комплетно да го санира забалото кај 3 возрастни пациенти. Исто така, за да го полага тестот студентот претходно треба да ги има положено предметите: Клиника пародонтологија, Клиничка фиксна протетика, Клиничка ендодонција и Орална хирургија 2</p>				
Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација од страна студентите, контрола на асистентите во изведување на практичната настава и проценка на постигнатиот успех на студентите, како и проодноста на студентите кои го положиле предметот				
Литература					
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1	Linde J.	Klinička parodontologija i implantologija	Globus, Zagreb	2009
	2	Herbert F.Wolf, Edith M.	Parodontologija, Stomatoloski atlas	NAKLADA SLAP	2009

		Rateitschak-Pluss i Klaus H. Rateitschak			
	3	Bun San Chon	Harty's Endodontics in Clinical Practice, 7th Edition	Churchill Livingstone	2016
	4	Summit JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS.	Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach:	Quintessence Publishing Co, Inc	2006.
	5	Aleksa Marković, Snježana Čolic, Ljiljana Stojčev Stajčić, Radojica Dražić, Bojan Gačić	Praktikum oralne hirurgije	Stomatološki fakultet Beograd	2014
	6	Ljubomir Todorović, Vlastimir Petrović, Milan Jurišić, Violeta Kafedžiska-Vračar	Oralna hirurgija	Agencija za marketing i zeppelin reklame DON VAS	2007
	7	Božidar Brković, Radojica Dražić, Radoje Milosavljević, Ljubomir Todorović	Stomatološka anesteziologija	Stomatološki fakultet Beograd	2012
	8	Fragiskos D.	Oral surgery	Springer	2007
	9	Мирчев Е.	Клиника на фиксната стоматолошка протетика	Студентски збор, Скопје	1996
	10	Бајевска Ј.	Стоматолошка керамика	Стоматолошки факултет	2014
	11	Гугувчевски Љ, Дејаноски К, Велески Д.	Клиника на тотално протезирање	Еин-Соф, Скопје	2003
	12	Stamenkovic D., Nastic M.	Stomatoloska protetika. Parcijalne proteze	Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd	2000
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред . бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1	Б.Димитријевиќ	Клиничка пародонтологија	Завод за уџбенике	2010
	2	Edwina M. Kidd et all.	Pickard`s manual of operative dentistry,	TF, Oxford University Press, UK,	2011.
	3	Leif Tronstad	Clinical Endodontics	Thieme	2003
	4	James R. Hupp	Contemporary oral and maxillofacial surgery	Mosby, Elsevier	2014
	5	Peterson Larry J.	Contemporary oral and maxillofacial surgery	Mosby Year Book, Inc	1993
	6	Babic B.	Skeletirana proteza	Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb	1977
	7	Mc Cracken	Removable Partial	Mosby, Inc	2005

			Prosthodontics 11 th edition		
	8	Shillingburg H.T. et al.	Fundamentals of Fixed Prosthodontics	Quintessence Publishing Co. Chicago	1997
	9	Рангараџан В., Падманабан Т.В.	Учебник за протетика	Арс Ламина	2017